

ИНВЕСТИЦИОНЕН ЗАЕМ ОД МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ

ЗДРАВСТВО

За таа цел во текот на овој месец ќе допатува мисија на Светска банка, која непосредно ќе се запознае со состојбите и со активностите кои се планираат.

Досега имало и до 40 отсто грешки во внесувањето дијагнози според ДРГ-дијагностички сродни групи.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

на доктори, фармацевти и стоматолози, како и отворањето заеднички едукативен центар за трите комори - лекарската, фармацевтската и стоматолошката, и низата обуки за членовите на овие комори.

Во делот на унапредувањето на менаџментот и контролните функции на Министерството за здравство во тек се активности за редефинирање на основниот пакет здравствени услуги, партиципацијата и листата на услуги, кои не се вклучени во пакетот, а подготвени се и препораки за редефинирање на функциите и организацијата на Републичкиот и на регионалните заводи за здравствена заштита. Значајни активности се реализирани во

Проектната единица за управување на здравствениот сектор при Министерството за здравство ги исполнува целите за кои е формирана - да обезбеди стручна поддршка на реформите во здравството, а тоа го потврдуваат и оценките од Светска банка, од самото Министерство и од Фондот за здравствено осигурување.

Како што изјави заменик-министерот за здравство и ко-

ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРО УПРАВУВАЊЕ СО ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕКТОР

ординатор на Проектната единица, Владо Поповски, досега се искористени 55 отсто од заемот од 10 милиони долари одобрени од Светска банка, што претставува значително зголемување на динамиката на искористеност на заемот од 6 проценти во 2006 година, како резултат на зголемувањето на обемот и на квалитетот на активностите.

Заменик-министерот Поповски информира дека е во тек проценка на напредокот во рамките на Проектот, за

што веќе се добиени позитивни сигнали од Светска банка за негово продолжување за уште една година, заклучно со 30 јуни 2010 година. За таа цел во текот на овој месец ќе допатува мисија на Светска банка, која непосредно ќе се запознае со состојбите и со активностите кои се планираат.

Во однос на постигнатите цели во формирањето и во имплементацијата на здравствените политики, што е првата од трите основни компоненти на проектот, Поповски ги посочи донесената "Здравствена стратегија на Република Македонија до 2020 година" и новите закони за лекови и медицински помагала и за заштита на правата на пациентите, а подготвени се стратегијата за информатичко поврзување на здравствениот сектор и Предлог-законот за автономија на болниците. Меѓу спроведените активности тој ги истакна и подготвените клинички упатства за медицина заснована на докази во 32 области, унапредениот едукативен дел во процесот на лиценцирање

делот на подобрување на услугите во болниците преку зајакнување на менаџментот, стручна поддршка за воведување на новиот модел на плаќање на услугите во болниците, како и воведување ИТ технологија и реконструкција и набавка на нова опрема за повеќе болници.

Како што потенцираше Поповски, најголеми издвојувања од заемот има на компонентата за јакнење на управувањето со ФЗО, каде е воспоставен единствен интегриран информатички систем, спроведени се обуки и работилници за вработените во Фондот и во болниците одговорни за планирањето и контролата на трошо-

За секоја болест ќе бидат определени болнички денови. На пример, за операција на жолчка, ќе се признаваат пет болнички дена, за операција на крајници - седум дена. Докторите стравуваат што ќе биде со пациентите кои ќе добијат компликации и кои треба подолго да останат во болница.

ците, како и серија активности за воведување на новиот начин на плаќање на здравствените услуги - ДРГ системот на дијагностички сродни групи.

За секоја болест ќе бидат определени болнички денови, а за пациентите со постоперативни компликации Фондот за здравство ќе плаќа дополнително. Плаќањето според дијагноза (ДРГ-дијагностички сродни групи) во јавните болници ќе почне од јануари 2009 година. За да се избегнат грешки, новиот модел на плаќање ќе се применува само во 10 до 20 отсто од болниците.

Досега имало и до 40 отсто грешки во внесувањето дијагнози според овој модел. Наместо само според австралиски модел, според кој истиот е воведен, новиот начин на плаќање ќе се формира и според моделот кој е во скандинавските земји. Неодамна и Владата формира Комитет за примена на ДРГ-моделот. Со него, болниците ќе можат да добијат најмногу 20 отсто повеќе пари доколку им даваат повеќе услуги на пациентите.

**ВЛАДО ПОПОВСКИ,
ЗАМЕНИК-МИНИСТЕР
ЗА ЗДРАВСТВО**